

1.	Наслов на наставниот предмет	ИНФЕКЦИИ СО ХИВ И СИДА			
2.	Код	ОМ- И- 45			
3.	Студиска програма	Општа медицина			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	УКИМ-Медицински факултет Катедра по Инфектологија			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Интегриран циклус			
6.	Академска година/семестар	Четврта/VII I	7.	Број на ЕКТС кредити	1
8.	Наставник	Проф. др. Виолета Груневска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од Инфектологија			
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции): Наставата по инфектологија е образовен и воспитен процес во кој студентот се здобива со теоретски и практични знаења за ХИВ/СИДА со што се оспособува за дијагностицирање, лекување и спречување на натамошната трансмисија на вирусите кои предизвикуваат имунолошки дефицит кај човекот.</p>				
11.	<p>Содржина на предметната програма: Теоретска настава: Основни и клинички карактеристики на ХИВ инфекции и СИДА; принципи на дијагностицирање и следење на пациенти со ХИВ/ СИДА; принципи на терапија и профилакса на ХИВ/СИДА; принципи на превенција на инфективни заболувања и опортунни инфекции кај пациенти со ХИВ/ СИДА; Практична настава: протокол за дијагноза на ХИВ инфекција; изведување на серолошки испитувања и конфирмирање на ХИВ инфекции; пристап кон пациенти кои се испитуваат за ХИВ инфекции; анамнеза на пациенти со ХИВ инфекции; епидемиолошка анамнеза; карактеристики на објективен наод кај пациенти со СИДА; протокол за обработка на пациенти со ХИВ/СИДА и одредени клинички синдроми; протокол на следење на ХИВ инфицирани лица; протокол за лекување со анти- ретровирусни сретства; документација на лица со ХИВ/СИДА. Семинарска работа: Избрани делови од областа на стекнатиот имунодефицит.</p>				
12.	<p>Методи на учење: Интерактивна настава (теоретска), вежби, семинарска работа</p>				
13.	Вкупен расположив фонд на време	30 часови			
14.	Распределба на расположивото време	15 часови предавања, вежби, семинари 15 часови домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	5 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, клинички), семинари,	Вежби 5 часови Семинари 5 часови	

			тимска работа		
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови	
		16.2	Самостојни задачи	часови	
		16.3	Домашно учење	15 часови	
17.	Начин на оценување			бодови	
	17.1	Тестови		мин.-макс.	
		Завршен испит	Усмен дел	бодови 15 - 25	
	17.2	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	Семинарска работа	бодови мин.-макс 25 - 35	
	17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	бодови бодови мин.-макс. 10 - 20 10 - 20	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) Ф	
		од 60 до 68 бода		6 (шест) Е	
		од 69 до 76 бода		7 (седум) Д	
		од 77 до 84 бода		8 (осум) Ц	
		од 85 до 92 бода		9 (девет) Б	
		од 93 до 100 бода		10 (десет) А	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Условувачки критериуми: За да добие потпис студентот е потребно да ја посетува теоретската, практичната настава и семинарите и да освои минимум бодови. За да пристапи на завршен испит студентот треба да изработи семинарски труд во писмена форма и да изработи power point презентација. Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, континуираните проверки и завршниот испит.			
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студенска анонимна евалуација за предметот и наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата			
22.	Литература				
	22.1	Задолжителна литература			
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач
		1	Донатан Коен, Вилијам Ц. Паудерли	Инфективни болести, том 1 и 2	Табернакул
2		Наставниците од Катедрата по Инфектологија	Инфективни болести	Универзитет „Св Кирил и Методиј“	
				Година 2012 2012 год.	

					Медицински факултет	
		Допнителна литература				
		Р.бр	Автор	Наслов	Издавач	Година
	22.2	1	D Longo, A Fauci, DL Kasper, S Hauser, J Jameson, J Loscalzo	Harrison's Principles of INTERNAL MEDICINE (2 Vol Set) 18 edition		2011